

75 1 2 ,

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

17
2007 .
. 07-4010/1
17 2007

Бранко Црвенковски, . .

Љубиша Георгиевски, . .

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА
КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

1
(,
„ . 20/2004), 8 (3) „
„ : „
2
9 (2) „ : „
3
11 (1) 18 18- 18- , :
„18- . „ ()
18- . „ “ ;
“ , ,
“ „
4
22 „ “ „

(4)

“

8

55 (1) :

”

(

,

:

),

(

),

-

-

)

-

“

(1) (2), :

„(2)

(2) (3) “(1)“

“

“(2)“,

:

”

“

“

: ”

“,

: ”

“

: ”

(3) (4)

(4) (5)

“(1)“

“(2)“.

(5)

(6)

“(4)“

“(5)“.

9

56 (1) :

”

57 (2)

(2) 3 : ”

“

: ”

(2) 4 : ”

“

:

”

(3) : ”

“

“

: ”

(4) :

”

)

(2) 3 4 (3)

(

:

12

(5) :

”

56 (4) “

(6) (7)

10

57 (1) :

”

56 (2) 1 2 : “
(5) : ” “
: ” “

58 (1) 1 „57“ : ” (2)
(3)“

2 : ” “ ” “
3 :

” (1) (2), : “
„(2) ” “

(2) (3) ” “
: ”

“ 61 (1), (3) (6)

(3) (4) ” “ ” “
(4) (5).

12

59 : ” “
: ” “ :
59 (1) : ” “

” (1) 4 5, 6, 7 8, :
“5.
6.
7.
8.

; ;
; ;

5 6 9 10. “ : ”
(2) ” “

“ : ” “
(2) 2 : ” “
: ”

“ “ “ : ” “
(3) ” “ “ : ” “
“ : ” “ “ “ “

1 “ “ “ “ “
2 ” “ “ “ “
:

”

3 4 “ “ “ “ “

13

60 (1) : „ “
 : „
 (2) : „
 „ (1) ,
 ,
 „

14

61 (6) : „ “ : „
 „

15

62 (2) 3 : „ “
 : „

16

70 (4) : „
 „ ,
 , e ,
 „

17

74 (1) : „ “ : „
 - „
 (2) (3), : (1)
 „(3) „
 (3) (4) (4) (5).
 (5) (6) “(4)” “(5)”

18

75 „ - “
 : „
 75 (1) : “ -
 “ : „ : „
 - “ , : „ : „
 “ (2) .
 (3) (2) : „ (1)
 (2) “ : „
 (1) “ : „
 (4) (3) „(3)” „(2)”
 “ “ : „ -

19

85 (3) “ ” : “ ”
(4) :
“ ”
“ ”

20

96 (1) “ ” “ ” :
“ ” “ ” “ ” “ ”
“ ” “ ” “ ” “ ” “ ”
(2) “ ” “ ” “ ” “ ” “ ”
“ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ”
(3) “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ”
“ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ”
(4) “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ”
(4) “ ” (5), : “ ” “ ”
„(5) (1) , :
1. , , 12
; ,
2. ,
3. ,
(5) (6) “ ” “ ”
“ ” “ ” “ ” “ ”
(6) (7).

21

97 (1) “ ” “ ” “ ” “ ” : “ ”
“ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ”
(2) “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ”
(3) 2 “ ” “ ” “ ” “ ” “ ”
(3) (4), : “ ” “ ”
„(4) (1) . “ ”
12 “ ”
(4) (5). “ ” “ ” “ ” “ ”
(5) (6) „(4)“ „(5)“
“ ” “ ” : “ ” “ ” “ ” “ ”
(6) (7) „(4)“ „(5)“ :
“ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ”
(7) (8) : „(4), (5) (6) “ “ ” :
„(5), (6) (7) “ ” :
(8) (9).

97 22
97- , :

„Посебни одредби

97- 96 (1) 97
(1) (1), (5) (8)
(2) (1)

(3) (1)

(4) (1) () „

98 (1) : „ 23 “ :
„ “

100 (2) 2 “ “
: “ (4) “ „1 “
(5) “ : “
(5) 1 “ : “
(5) 2 “ “ “ “
: “

75 “

100 25
100- , 100- 100- , :

„Враќање на незаконски извезени добра од територијата на Република Македонија што се наоѓаат на територијата на земја членка на Европската унија

100-
(1) 100 ,

(2) , :

1)

- 2) 32- 1
, :
- ,
- .
(3) (2) ,
()
(4) .
, :
1) ;
2)
3)
(5)

Враќање на незаконски извезени добра од земјата членка на Европската унија што се наоѓаат на територијата на Република Македонија

- 100-
(1) 100
,
(2) .
, :
1)
,
2) 93/7/ 15 1993
, :
- ,
- .
(3) (2)
(4) 100 (3) .
(2)
(5) 100 (7) .
,
(6) , :

- 1) 100 (5) ;
- 2) (2) ;
- 3)
- 4) 100- (2) .
- (7)
- (8) (7)

- (9) (8) .

Посебни одредби

- (1) 100- 100, 100- 100-

- 1) :

- 2) ,

- (2) 100- 100- ,

- (3) 31 1992 .

- (4) 100- 100-

100

“ 153 (1), (2) 26 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 10 (3) 3 ”

163 3 : „ 27 “ : „

” 172 (1) : “ 6.000

8.000

1 “(1)” “(2)”

3 :

“

(2), (3), (4) (5) :

“(2) 1.500 2.000

(1)

(3) 3.000 4.000

(1) 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16 17

(4) 800 1.000

(1) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17

(5) (1) 2, 5, 9, 10,11, 12 13

“

(5) (6), :

“(6) (1) 2, 5, 9, 10,11, 12 13

“

(6) (7) :

“(7) (1) 1, 3, 4, 6, 7, 8 14

“

29

173 (1) : “ 4.000

5.000

“:

1, 2, 3 4

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,

30 31 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,

24, 25, 26 27.

(2), (3), (4) (5) :

“(2) 1.000 1.500

(1)

(3) 1.500 3.000

(1)

(4) 500 700

(1)

(5) (1) 9, 17, 19, 21 22

“

(5) (6), :

“(6) (1) 9, 17, 19, 21 22

“

(6) (7) :

“(7) (1) 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19 20

“

173 173- , 30 :

" 173-

(1) 500 700 :

1) (59 (1) 1);

2) (59

(1) 2);

3) (59 (1) 3);

4) (59 (1) 4);

5) (59

(1) 5);

6) (59

(1) 6)

7) (59 (1) 7).

(2) (1)

(3) (1)

31 : " 2.000

174 (1) " " "(5)" "(9)"

5 " " "(6)" "(10)"

6 " " :

(2), (3), (4) (5) 1.000

"(2) (1)

(3) 1.300

(1) 8, 9, 10, 11 18

(4) 500

(1) 5, 6, 7, 8, 9, 10 18

(5) (1) 8, 9 11

„(6) (5) (6), :

(1) 8, 9 11

32

174 174- , 174- , 174- 174- , :

„Надлежност на судот

174-
172, 173 173-

Прекршочен орган

- (1) 174-
174 ,
- (2) (:).
(1)
(:)
- (3)
- (4) :
- ,
-
- (5)
- (6)
- (7)
- (8) /
- (9)
- (10)

Работа на Прекршочната комисија

- (1) 174- :
1) ;
2) ;
3) ;
4) ;
5) ;

- 6) ;
- 7)
- 8) .
- 8 (2) (1) 3
- (3)
- (4) , /
- (5) ,
- (6) ,
- (7)

Порамнување

- (1) 174 174-
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)
- (6)
- (7) (6)
- (8)

33
178 (1) 2, 3, 4, 5, 6 7 :
“2. -
, , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , ,
; ,
3. ,
- ,
4. , , ;
, , , , , , , , , , , , ,
5. , , , , , , , , , , , , ,
; ,
6. , , , , , , , , , , , , ,
- ,
7. , , , , , , , , , , , , ,
/ , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , ,
- , , , , , , , , , , , , ,
.” , , , , , , , , , , , , ,
.”
34 12
35
-
36
“ .”